



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 20 декември 1996
Скопје

Број 68

Год. LII

Преплатата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1256.

Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Република Македонија и член 64 став 2, а во врска со член 63 од Законот за избор на пратеници, претседателот на Собранието на Република Македонија, на 19 декември 1996 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ

I

Во изборната единица број 17 општина Гостивар се распишуваат дополнителни избори за избор на еден пратеник во Собранието на Република Македонија.

II

Дополнителните избори ќе се одржат на 9 февруари 1997 година.

III

Дополнителните избори ќе ги спроведе изборната комисија на изборната единица број 17 под грижа на Републичката (Државна) изборна комисија.

IV

Изборните дејства отпочнуваат со денот на објавувањето на решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-4125/1

19 декември 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

1257.

Врз основа на член 23 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1996 година („Службен весник на РМ“ бр.64/95), а во врска со точка 1, позиција „Интервентни средства“ од Одлуката за распределба на средства за изградба на водоводи во Република Македонија во 1996 година („Службен весник на РМ“ бр.35/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.38/90 и 63/94) Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИНТЕРВЕНИРАЊЕ ВО ОДДЕЛНИ СЛУЧАИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ВО ПОЕДИНИ ОПШТИНИ

1 Средства во износ од 11 675 365,00 денари од позиција во точка 1 „Интервентни средства“ од Одлуката за распределба на средствата за изградба на водоводи во Република Македонија во 1996 година („Сл. весник на РМ“ бр 35/96) се распределуваат за

ОПШТИНА БИТОЛА

2.000.000 00

за проширување на филтер - станицата во с. Дихово со што етапно ќе биде реализирана програмата за водоснабдување на градот и повеќе населени места до 2000 год

1 800.000 00

за изградба на резервоар за водоснабдување во с. Буково

200.000 00

ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

700.000 00

за завршување со изградба на хлоринаторна станица за водоснабдување на Македонски Брод

700.000 00

ОПШТИНА ВИНИЦА		300,000 00
* за изградба на водоводот за водоснабдување на с.Блатец	300,000 00	
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА		700,000 00
за изградба на водоводи за водоснабдување на населени места		
с Милетково	300,000 00	
с Мрзенти	400,000 00	
ОПШТИНА ГОСТИВАР		600,000.00
за изградба на водоводи за населените места		
с Лазарополе	300,000 00	
с Скудриње	300,000 00	
ОПШТИНА ДЕБАР		200,000 00
* за изградба на водовод за водоснабдување на с. Новак	200,000 00	
ОПШТИНА КРУШЕВО		400,000 00
* за завршување со реконструкција на главен цевковод за водоснабдување на Крушево	400,000 00	
ОПШТИНА КУМАНОВО		1,400,000 00
* за изградба на водоводи за водоснабдување на населените места		
с Алгуба	700,000 00	
с Долно Којнаре	700,000 00	
ОПШТИНА ПРОБИШТИП		500,000 00
* за изградба на главен цевковод за водоснабдување на Пробиштип	500,000 00	
ОПШТИНА РАДОВИШ		300,000 00
за изградба на градскиот водовод (III риза) за водоснабдување на Радовиш	300,000 00	
ОПШТИНА РЕСЕН		1,775,365 00
* за изградба на водовод за водоснабдување на с. Подмочани	1,500,000 00	
за изградба на водовод за водоснабдување на с. Перово	275,365 00	
СКОПЈЕ		
3. ОПШТИНА КАРПОШ		1,600,000 00
за изградба на водовод за водоснабдување на с. Орман	400,000 00	
за изградба на водовод за водоснабдување на с. Рашче	1,200,000 00	

ОПШТИНА ТЕТОВО		700,000.00
за изградба на водоводот за водоснабдување на с Нови Челолек	300,000.00	
за изградба на водоводот за водоснабдување на с Милетино	400,000.00	
ОПШТИНА ТИТОВ ВЕЛЕС		200,000.00
за изградба на водоводот за водоснабдување на с Мамутчево	200,000.00	
ОПШТИНА ШТИП		300,000.00
за надградба на градскиот водовод со изградба на линија 1, од филтер станица до нас Дузлак и вклучување на бунарот на градски базен во системот за водоснабдување на Штип	300,000.00	

2 Средствата од точка 1 на оваа Одлука се користат на начин и според словите утврдени во Одлуката за распределба на средствата за изградба на водоводот во Република Македонија од 1996 година ("Сл. весник на РМ" број 35/96)

3 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

Бр. 23-3354/1
16 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1258.

Врз основа на член 23 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1996 година ("Службен весник на РМ" бр.64/95), а во врска со точка 1, позиција "Интервентни средства" од Одлуката за распределба на средства за изградба на водоводи во Република Македонија во 1996 година ("Службен весник на РМ" бр.35/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр.38/90 и 63/94) Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ ЗА ИНТЕРВЕНИРАЊЕ ВО ОДРЕДЕНИ СЛУЧАИ
ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ПОЕДИНИ ОПШТИНИ**

1 Средствата во износ од 6 850 000,00 денари од позицијата во точка 1, "Интервентни средства" од Одлуката за распределба на средствата за изградба на фекални канализации во Република Македонија во 1996 година ("Сл. весник на РМ" број 35/96) се распределуваат за

ОПШТИНА БЕРОВО		500,000.00
за изградба на фекална канализација во Берово	500,000.00	
ОПШТИНА БИТОЛА		750,000.00
за санација на колектор К1 меѓу "в.в. Партизанска" и "в.в. Никола Тесла"	750,000.00	

ОПШТИНА ВАЛАНДОВО		500,000 00
за изградба на фекална канализација во Валандово	500,000 00	
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО		400,000 00
* за изградба на фекална канализација во Мак Каменница	400,000 00	
ОПШТИНА КИЧЕВО		600,000 00
‘ за изградба на фекална канализација во нас 22 Декември, Кичево	600,000 00	
ОПШТИНА КРАТОВО		600,000 00
‘ за изградба на фекална канализација во Кратово	600,000 00	
ОПШТИНА КУМАНОВО ..		300,000 00
* за изградба на фекална канализација во с Горно Коњаре	300,000 00	
ОПШТИНА ОХРИД		1,000,000 00
* за санирање на канализација по ул “Туристичка“ од ул “Колекторска“ до бензинска пумпа во Охрид	1,000,000 00	
ОПШТИНА ПРИЛЕП		700,000 00
* за изградба на фекална канализација по улиците Мечкин Камен, Београдска и Борка Лопач во Прилеп.....	700,000 00	
ОПШТИНА РЕСЕН		600,000 00
* за изградба на фекална канализација во Ресен и Јанковец.....	600,000.00	
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ		500,000 00
* за изградба на фекална канализација во Свети Николе.....	500,000.00	
ОПШТИНА ТЕТОВО		400,000 00
* за изградба на фекална канализација во с. Брвеница	400,000 00	

2. Средствата од точка 1 на оваа Одлука ќе се користат на начин и според условите утврдени во Одлуката за распределба на средствата за изградба на фекални канализации во Република Македонија во 1996 година (“Сл. весник на РМ“ број 35/96)

3. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

1259.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/95), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ
КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СТОКИ ВО 1996
ГОДИНА**

1. Во Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на стоки во 1996 година („Сл. весник на РМ“, бр. 21/96, 32/96, 42/96, 58/96, 60/96, 63/96 и 66/96), во точката 5, алинеја 5 во вториот ред зборовите „2.000 тони“ се заменуваат со зборовите „3.000 тони“, во истата алинеја на крајот на реченицата зборовите „12.000 тони“, се заменуваат со зборовите „34.000 тони“.

Во истата точка, во алинејата 6, зборовите „8.000 тони“, се заменуваат со зборовите „16.000 тони“ а во алинејата 7, зборовите „22.000 тони“ се заменуваат со зборовите „40.000 тони“.

Во истата точка по алинејата 7 се додаваат три нови алинеи 8, 9 и 10 кои гласат:

„– Мешавина на бутан и пропан (тарифна ознака 2711 13 00 10 – што содржат од 50% до 65% на бутан), во количина од 1.000 тони.

– моторен бензин, безоловен (тарифна ознака 2710 00 00 11), во количина од 3.000 тони.

– други масла (тарифна ознака 2710 00 00 39), во количина од 20.000 тони“.

Во истата точка алинејата 8 станува алинеја 11.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3368/1
16 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1260.

Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети („Службен весник на Република Македонија“, број 79/93 и 3/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, број 38/90), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1996 ГОДИНА**

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 1996 година („Службен весник на Република Македонија“, број 64/95), се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел:

А) Се вршат намалувања во следните раздели за износ од 1.335.000.000 денари:

1. Во раздел 12 – Министерство за финансии, потставка 47104 – Програма за патишта, износот 1.600.000.000 се заменува со износот 1.415.000.000;

2. Во раздел 12 – Министерство за финансии, потставка 48502 – Учество во изградбата на железницата, износот 1.800.000.000 се заменува со износот 1.500.000.000;

3. Во раздел 15 – Дирекција за републички стокови резерви, потставка 44405 – Стратегиски резерви на стоки, износот 1.300.000.000 се заменува со износот 800.000.000;

4. Во раздел 21 – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, потставка 42608 – Про-

грама за поттикнување на земјоделското производство, износот 411.990.000 се заменува со износот 211.990.000 и

5. Во раздел 37 – Агенција за стопански недоволно развиени подрачја, потставка 46701 – Изградба на објекти во недоволно развиените општини, износот 900.000.000 се заменува со износот 750.000.000;

Б) Се вршат зголемувања во следните раздели за износ од 1.685.743.676 денари:

1. Во раздел 12 – Министерство за финансии, потставка 44408 – Преземени обврски по основа на девизни штедни влогови, износот 628.000.000 се заменува со износот 705.000.000;

2. Во раздел 12 – Министерство за финансии, потставка 44415 – Санација на банките, износот 1.100.000.000 се заменува со износот 1.149.000.000;

3. Во раздел 12 – Министерство за финансии, потставка 42719 – Останати оперативни издатоци, износот 1.500.000 се заменува со износот 85.000.000;

4. Во раздел 14 – Министерство за стопанство, потставка 44417 – Обртни средства за структурни промени, износот 0 се заменува со износот 29.000.000;

5. Во раздел 22 – Министерство за труд и социјална политика, потставка 44308 – Трансфери до фамилии кои се социјално загрозуени износот од 2.397.000.000 се заменува со износот 2.477.000.000;

6. Во раздел 22 – Министерство за труд и социјална политика, потставка 44309 – Средства за надоместок на невработени поради структурни промени, износот 2.015.000.000 се заменува со износот 2.885.000.000;

7. Во раздел 22.02 – Социјална заштита потставка 44301 – Обврски на Републиката по основ на пензиско и инвалидско осигурување кое е утврдено со закон, износот 3.009.000.000 се заменува со износот 3.239.000.000 и

8. Во сите раздели, потставка 40203 – Надоместоци за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 267.243.676.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3407/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1261.

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92) по јавната расправа одржана на 21 ноември донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измени и дополнување на Деталниот урбанистички план на Град Гостивар бр. 08-237/1 донесена од Собранието на Општина Гостивар на 14 јуни 1994 година во делот на КП 1227/1 во Гостивар.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У. бр. 52/96 од 15 мај 1996 година поведе постапка за оценување законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со закон.

По донесувањето на решението за поведување постапка, а пред одржувањето на јавната расправа Министерство за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина достави одговор на наводите содржани во решението за поведување постапка, а во кој се наведува дека за спорниот објект на КП. бр. 1227/1

било доставено барање во писмена форма во законски рок под реден број 60 од извештајот од јавна расправа по нацрт урбанистичкиот план за градско подрачје за град Гостивар и извештај за поднесени барања од правни и физички лица од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина – Подрачна единица на Општина Гостивар во врска со забелешка на Нацрт-планот бр. 09-40 од 4.03.1994 година.

Од доставениот извештај под реден број 60 е наведено: „барање бр. 08.136/94 ул. „ЈНА“ бр. 134 КП. бр. 1226 пл. 837, барањето се удоволува“. Во барањето е наведено предвидување градба на деловен простор, односно лепенка со објектот предвиден на КП. бр. 1228/1.

Согласно законските одредби и наведениот извештај, спорниот објект на КП. бр. 1227/1 бил внесен во планот врз основа на барање-забелешка 08-136/94 наведена во извештајот од јавната расправа под реден број 60, каде барањето е удоволено. Во предлог-планот од изготвувачот на планот „Пологпроект“ предвиден е објект со димензии 10x2,5 на дел од КП. 1227/1 и 1226.

Според тоа предвидувањето на спорниот објект на КП. 1227/1 со Одлука на Собранието на општината било извршено согласно законските прописи врз основа на барање – забелешка на граѓани дадено на јавна расправа.

4. На јавната расправа одржана на 21 ноември 1996 година претставниците на подносителите на иницијативата, доносителот на оспорената одлука и претставникот на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина – Скопје и Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина – Подрачна единица Гостивар изнесоа мислење дека спорниот објект е дополнително внесен во предлог планот вон постапката предвидена со закон. Понатаму, Судот на јавната расправа утврди дека за донесување на Одлуката за измени и дополнување на Деталниот урбанистички план на град Гостивар била одржана јавна расправа која траела 15 дена од 27 декември 1993 до 12 јануари 1994 година, на која граѓаните дале свои писмени забелешки. Притоа, во нацрт планот кој бил изложен на јавна расправа на КП. бр. 1228/1 се предвидува индивидуален станбен објект П+3, а на соседната катастарска парцела КП. бр. 1227/1 не се предвидува никаков објект. Во усвоениот план, пак, на КП. бр. 1228/1 му се придодава габарит-лепенка со димензии 2x10, а кој ја зафаќа КП. бр. 1227/1.

Од извештајот од записникот од одржаната јавна расправа по нацрт урбанистичкиот план и по одговор на поднесени барања на правни и физички лица во врска со корекции по урбанистичкиот план Судот утврди дека е поднесено барање од Асани Настрие под реден бр. 48 (барање бр. 08-337/94 ул. „ЈНА“ КП. 1226 поседовен лист 6080, сопственик на означената парцела), да се вцрта објект – лепенка. Ова барање се одбива со образложение дека парцелата е зафатена со булеварот „Браќа Гиновски“.

Исто така, со поднесокот бр. 88-136/94 ул. „ЈНА“ бр. 134 КП. бр. 1226 поседовен лист 837 поднесено од Амзани Насер и Али (реден бр. 60 во извештајот) се бара на сопственикот на КП. 1226 да му се одобри градба на деловен простор – лепенка на објект предвиден со планот. Во извештајот од јавната расправа по забелешки на граѓаните по ова барање стои дека барањето се удоволува со образложение „парцелата ја зафаќа булеварот „Браќа Гиновски“. Што значи биле поднесени две барања од сопствениците на КП. 1226/1 да се вцрта габарит – лепенка на соседниот објект. По тие две исти барања едното се удоволува, а другото се одбива со образложение дека парцелата ја зафаќа булеварот „Браќа Гиновски“. Инаку, парцелата 1226/1 не се граничи со парцелата 1228/1 на која се предвидува габарит-лепенка туку таа се граничи со парцелата 1227/1 на која

во нацрт-планот не се предвидува никаква градба ниту е поднесено барање од сопственикот на парцелата 1227/1 Љуши Тапи да се вцрта габаритот лепенка. Од сето изнесено произлегува дека на парцелата 1227/1 објектот бил дополнително вцртан во планот вон постапката предвидена со Закон.

Во член 31 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85, 18/89 и 38/90) кој, важеше во време на донесување на урбанистичкиот план, се определува урбанистичкиот план да се изработува во две фази: нацрт на план и предлог на план, при што нацртот на урбанистичкиот план задолжително се става на јавна расправа, потоа граѓаните доставуваат забелешки во писмена форма и врз основа на забелешките што ќе се прифатат се подготвува предлог на план. Понатаму, во член 33 од Законот се предвидува предлог-урбанистичкиот план да се доставува на собранието на општината, заедно со извештајот од јавната расправа и образложението на забелешките кои не се прифатени, а според член 34 став 2 од Законот, урбанистичкиот план за подрачјето на општината го донесува собранието на општината.

Од изнесените законски одредби произлегува обврска за доносителот, нацрт-урбанистичкиот план да го стави на јавна расправа пред граѓаните, а граѓаните имаат право да дадат забелешки на предвидените решенија.

Со оглед на тоа што во Одлуката за измени и дополнување на Деталниот урбанистички план на Град Гостивар во делот на КП. бр. 1227/1 бил дополнително вцртан габарит-лепенка со димензии 2x10 без одржување јавна расправа ниту како забелешка на граѓаните дадена на јавна расправа Судот оцени дека тој дел од Одлуката не е во согласност со закон.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

1262.

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 19.11.1996 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Инвестбанка А.Д. Скопје ѝ се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – петта емисија на акции во вредност од 1.000.000 ДЕМ или во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на ден 09.12.1996 година во износ од 26.637.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-292/1
9 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
Проф. д-р Љубе Трлески, с.р.

1263.

Врз основа на член 54 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на РМ“, бр. 5/95), а во согласност со Правилата за условите за работа на ефектна берза („Службен весник на РМ“, бр. 21/95, 42/95, 20/96 и 37/96), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 12.12.1996 година донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА ЕФЕКТНА БЕРЗА**

1. Во Решението за давање одобрение за основање и почеток со работа на ефектна берза („Службен весник на РМ“, бр. 42/95 и 37/96), во точката 3 бројот: „12“ се заменува со бројот: „28“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-225/2

12 декември 1996 година Претседател на Комисијата,
Скопје Проф. д-р Љубе Трпески, с.р.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија-Скопје во согласност со член 24 од Законот за семе („Сл. весник на РМ“ бр. 18/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 83/92), објавува дека во Регистарот на производители на семенски материјал се запишува:

ПП „ЦВЕТ“ – ГЕВГЕЛИЈА за производство на семенски материјал од цвеќе – регистарски број 1, решение бр. 10-2243/3 од 07.06.1996 година.

Бр. 10-2243/3

7 јуни 1996 година Министер
Скопје за земјоделство, шумарство и водостопанство
дипл. инж. агр. Никола Паракеов, с.р.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија – Скопје согласно со член 18 од Законот за саден материјал („Сл. весник на РМ“ бр. 10/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 83/92), објавува дека во регистрот на производители на саден материјал се запишува:

ПП „Паркови и зеленило“ – Скопје за производство на саден материјал од цвеќе – регистарски број 1, решение бр. 10-7864/2 од 13.11.1996 година.

Бр. 10-7864/2

13 ноември 1996 година Министер
Скопје за земјоделство, шумарство и водостопанство,
дипл. инж. агр. Никола Паракеов, с.р.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија – Скопје согласно со член 18 од Законот за саден материјал („Сл. весник на РМ“ бр. 10/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 83/92), објавува дека во регистрот на производители на саден материјал се запишува:

ПТП „Интерфлора“ – Скопје за производство на саден материјал од цвеќе – регистарски број 3, решение бр. 10-7694/2 од 13.11.1996 година.

Бр. 10-7694/2

13 ноември 1996 година Министер
Скопје за земјоделство, шумарство и водостопанство
дипл. инж. агр. Никола Паракеов, с.р.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија – Скопје согласно со член 18 од Законот за саден материјал („Сл. весник на РМ“ бр. 10/73, 51/88, 20/90 и 32/91 и 83/92), објавува дека во Регистарот на производители на саден материјал од цвеќе се запишува:

ПП „ЦВЕТ“ – ГЕВГЕЛИЈА за производство на саден материјал од цвеќиња – регистарски број 1, решение бр. 10-2243/2 од 07.06.1996 година.

Бр. 10-2243/2

7 јуни 1996 година Министер
Скопје за земјоделство, шумарство и водостопанство,
дипл. инж. агр. Никола Паракеов, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА****32.**

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93 и 14/95), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 12.12.1996 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 1996 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат основните на осигурување според кои се пресметува и плаќа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците на данок од приход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање (во натамошниот текст: индивидуални земјоделци).

Член 2

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се разврстуваат во основици на осигурување според висината на катастарскиот приход и тоа:

Ред. бр.	КАТАСТАРСКИ ПРИХОД (во денари)	Месечна основница на осигурување
1.	до 400,00	2.669,00
2.	од 400,01 до 900,00	3.773,00
3.	од 900,01 до 2000,00	4.851,00
4.	од 2000,01 до 4500,00	5.390,00
5.	од 4500,01 до 7000,00	5.928,00
6.	над 7000,01	6.470,00

Член 3

Индивидуалните земјоделци можат, по сопствен избор, да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основница на осигурување.

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основница на осигурување должни се до 31 март во тековната година да поднесат писмено барање до органот за јавни приходи во општината.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври заклучно со декември 1996 година.

Бр. 02-6051
12 декември 1996 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Горѓи Атанасов, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР**

Се повикува тужениот Латифи Бесник од Гостивар, сега со непозната адреса, да се јави во Основниот суд во Гостивар или да постави свој полномошник кој ќе го застапува по предметот П. бр. 837/96, во кој е тужен по тужбата на тужителката Абибе Латифи, родена Османи, од с. Зајас, Кичевско.

Доколку не се јави или не постави свој полномошник, во постапката ќе го застапува Фидани Шоип од Гостивар, сè до правосилното окончување на овој спор.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 837/96. (482)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНКИ ЛИЦА

Министерството за надворешни работи на Република Македонија огласува дека со решение бр. 18-7939/2 од 20.11.1996 година го запиша во регистарот на претставништвата на странски лица во Република Македонија под реден бр. 378 Јавното претпријатие „Југословенски Аеротранспорт“ од Белград, СР Југославија, со следните податоци:

1. Претставништво на странското лице „Југословенски Аеротранспорт“ под назив: „ЈАТ-Југословенски Аеротранспорт“ – претставништво со седиште Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 17, Р. Македонија.

2. Дејноста на претставништвото е:

- агенциски работи во воздушниот сообраќај;
- истражување на пазарот;

– претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за извоз и увоз на стоки и услуги со претпријатија и други правни лица од Република Македонија, како и на договори за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и странски вложувања и на договори за прибавување и отстапување право од индустриска сопственост и знаење и искуство.

3. Лице овластено за потпишување во име на претставништвото е Бранко Премк од Белград, СР Југославија.

4. Со денот на донесувањето на ова решение, претставништвото може да почне со работа.

Од Министерството за надворешни работи.

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3382/96 на регистарска влошка бр. 1-18304-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на фирма, проширување на дејност во внатрешен и надворешен промет на Претпријатието за превоз, туризам, услуги и промет „СМГ КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Руди Чајевац“ бр. 18/2, Скопје.

Новиот назив на фирмата е „СМГ-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Руди Чајевац“ бр. 18/2, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070129,

070131, 070150, 070219, 070227, 070240, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 110109, 110302, 110303, 110304, 110404, 110902, 110903, 110905.

Претпријатието во надворешен промет се проширува со: посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, инвестициони работи во странство, консигнација, комисиона продажба, фришопови, лизинг, реекспорт, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, туристички услуги во земјата и странство, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3382/96. (8481)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1878/96, на регистарска влошка бр. 1-18886-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието во „приватна сопственост за трговија на големо и мало, извоз-увоз „БАТО-КОМЕРЦ“ ц.о. ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15/2-31, Скопје.

Се брише Илија Исајловски, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Габриела Бонкова, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1878/96. (8421)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1332/96, на регистарска влошка бр. 1-12847-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие „ФАГОР“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Ратко Митровиќ“ бр. 123, Скопје.

Дејности: 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090121, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1332/96. (8422)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2868/96, на регистарска влошка бр.1-8345-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Трговското-услужно претпријатие „АВТО-НИСАН“ д.о.о. за промет на големо и мало извоз-увоз и услуги ул. „Лепенец“ бб, Скопје.

Се брише Зоран Кавазовски, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Дане Ивковски, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2868/96. (8416)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2851/96 на регистарска влошка бр. 1-42745-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ДЕМАКО“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Васил Главинов“ бр. 16-1/13, Скопје.

Истапува основачот „АЛВИЈАН-КО“ д.о.о. а пристапува Јанчевски Горѓи.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2851/96. (8417)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2721/96, на регистарска влошка бр.1-67376-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор Претпријатието за производство, трговија и угостителство, туризам и услуги „ФЕНИКС 96“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Видоје Смилевски Бато“ бр. 75/1-19, Скопје.

Се брише Велкоски Гоце се запишува Иљо Василев како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2721/96. (8418)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3249/96, на регистарска влошка бр.1-66128-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Приватна здравствена организација-ординација по општа медицина и специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство „ДИНА 1“ п.о. ул. „Московска“ бр. 28, Скопје.

Се брише Костадинка Тодоровска, се запишува Биљана Зафировска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3249/96. (8395)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2878/96 на регистарска влошка бр. 1-58402-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Трговското производно претпријатие „ЦЕЛУЛОЗА“ ц.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 17-1/20, Скопје.

Се брише Љупчо Деловски, се запишува Розика Деловска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2878/96. (8396)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2370/96, на регистарска влошка бр.1-13305-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, зголемување на основачки влог на Претпријатието за трговија на големо и мало „ЛИНА КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт бр. 21-а, Скопје.

На ден 06.09.1996 год., во претпријатието пристапил Нијази Локи.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2370/96. (8397)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2833/96, на регистарска влошка бр. 1-26296-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за промет на големо и мало услуги во областа на прометот „АВИСТА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Кеј 13 Ноември“ кула 2/7, Скопје.

Од претпријатието како основач истапува лицето Радица Муратовска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2833/96. (8398)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3367/96, на регистарска влошка бр. 1-23438-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ПАРМАИМПЕХ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 1, Скопје.

Од претпријатието „ПАРМАИМПЕХ“ од Скопје истапува досегашниот основач Акционерско друштво во мешовита сопственост „ПАРТИЗАН“ трговија на големо и мало од Чачак со одлука од 03.10. 1996 год.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3367/96. (8399)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3000/96 на регистарска влошка бр. 1-52950-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на „ХЕРМЕС М“ ц.о. производство, надворешна трговија, застапништва и услуги, Скопје.

Досегашната адреса на претпријатието се менува и во иднина ќе гласи: „ХЕРМЕС М“ Производство, надворешна трговија, застапништва и услуги ул. „Луј Пастер“ бр. 5/2/4, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3000/96. (8380)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2188/96, на регистарска влошка бр.1-56565-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промената на лице овластено за застапување во внатрешен и НТР на Претпријатието за угостителство, трговија и услуги „МАМА-М-А“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Козле“ 20 бр. 16, Скопје.

Од фирмата како основач истапува Јовановски Добривоје, а пристапува Младеновиќ Миодраг.

Се брише досегашниот в.д. директор Јовановски Добривоје а се запишува Младеновиќ Миодраг.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2188/96. (8381)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3132/96 на регистарска влошка бр. 1-38933-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија, туризам, увоз-извоз „ЕРЦАН-КОМЕРЦ“ ц.о. ул. „Плачковица“ бр. 8-а, Скопје.

Се брише Перхан Реџеп, а се запишува Салија Реџеп нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3132/96. (8382)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3182/96, на регистарска влошка бр.1-61291-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи и промената на лице на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЗЛЕТОВО ТРЕЈД“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Првوماјска“ 66, Скопје.

На ден 15.10.1996 год. во претпријатието пристапил Горѓиевски Мирчо, а на истиот ден истапила Јанчевска Наташа.

Се брише Јанчевска Наташа, директор, а се запишува Горѓиевски Мирчо директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3182/96. (8383)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3232/96, на регистарска влошка бр. 1-7977-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за транспорт, шпедиција, трговија на големо и мало, деловно посредување и услуги „ДИНАМОТРАНСПОРТ“ д.о.о. експорт-импорт бул. „Едвард Кардељ“ бр. 75, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 070122, 070123, 070125, 0701250, 070222, 070227, 090201, 110303.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3232/96. (8384)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2760/96, на регистарска влошка бр. 1-41521-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма и промената на лице на Трговското претпријатие „В-И“ увоз-извоз ц.о. ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 68, Скопје.

Досегашната фирма на Трговското претпријатие „В-И“ увоз-извоз ц.о. се менува и во иднина ќе гласи: Трговско претпријатие „ЈУГОЕЛЕКТРО В-И“ увоз-извоз ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 68 Скопје.

Се брише Фидановска Благоица, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Фидановски Заре, директор.

Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2760/96. (8385)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7677/96, на регистарска влошка бр. 1-33040-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име и основач на Претпријатието за производство, промет и услуги „ПРОСТОР“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Владимир Комаров“ бр. 25-И/11, Скопје.

Истапува основачот Зорка Канева од Бугарија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7677/96. (8386)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2647/96, на регистарска влошка бр. 1-13210-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на дејноста на Штедилница „ФЕРШПЕД“ д.о.о. ул. „Народен фронт“ бр. 17, Скопје.

Усогласувањето на дејноста на претпријатието гласи: прибирање на денарски штетни влогови, одобрување на кредити на физички лица и на поединци кои вршат самостојна дејност без својство на правно лице, земање кредити од банки и штедилници, економско-финансиски консалтинг, купување и продавање на краткорочни хартии од вредност, одобрување кредити на правни лица преку банка, со банкарска гаранција, директно кредитирање на банки и штедилници, директно кредитирање на правни лица во висина до 30% од гарантниот капитал на штедилницата.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2647/96. (8387)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2604/96, на регистарска влошка бр. 1-34784-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапување го на основач на Претпријатието за промет и услуги „КОМПАНИ“ д.о.о. ул. „Партизански одреди“ бр. 7/14, Скопје.

Како основач кон претпријатието пристапува лице-то Миле Наумчевски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2604/96. (8388)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2863/96 на регистарска влошка бр. 1-58867-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги за промет на големо и мало извоз-увоз „ВИ-БИ-МИ“ д.о.о. ул. „Лепенец“ бб, Горче Петров, Скопје.

Новото седиште гласи на Ул. „Дрезденска“ бр. 17 лок. 2.

Се брише Драган Павловски, се запишува Весна Павловска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2863/96. (8415)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 976/95, на регистарска влошка бр. 1-20855-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на „ЕЛ-ГРЕКО“ д.о.о. угостителско-туристичко претпријатие ул. „11 Октомври“ бр. 1/П-20, Куманово.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 100391, 100392, 100399, 060502, 060501, 060503, 060601, 090131, 09012, 110202, 110903, 013500, 020110, 020121, 020129, 020201, 050100, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 080132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070230, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110302, 110303, 110309, 110402, 11403, 110404, 110601, 110620, 110905, 110909, 050201, 050202,

050209, 050301, 050302, 070310, 070320, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Србија, Грција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на стоки, финансиски инженеринг во странство, меѓународна шпедиција, посредување, вршење комисиони работи, консигнација, застапништво, сервисни услуги, реекспорт.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 976/95. (8419)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 669/96 од 30.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ППДО „Конте“ од Скопје бул. „АСНОМ“ бр. 68/21.

За стеачен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стеачен управник е одреден Ѓорѓоновиќ Ристо од Скопје, ул. „Црвена Армија“ бр. 10/1-2, телефон 318-852.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања се закажува на 06.I.1997 година во 12,10 часот, во барака 4, соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2108)

Стечајниот совет при Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Ст. бр. 185/96 од 27.XI.1996 година, е отворена стечајна постапка над ПОС „Транс-Сервис-Комерц“ – Берово.

За стеачен судија е одреден Кири Стефанов, судија при овој суд.

За стеачен управник е поставен Гугушевски Марин, дипломиран економист од Берово.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 30.I.1997 година во 10 часот во соба број 48 во овој суд.

Огласот е истакнат на судската табла на ден 27.XI.1996 година.

Од Основниот суд во Кочани. (2114)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр.84/96 од 17.X.1996 година над ПП „Хермес БГС“ – Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Прилеп. (2111)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 76/96 од 17.X.1996 година над ПП „НАМА“ – Прилеп отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. Од Основниот суд во Прилеп. (2112)

Основниот суд во Тетово објавува дека се отвора стечајна постапка, но не се спроведува и истата се заклучува согласно член 88, став 1 од Законот за прилично порамнување стечај и ликвидација и тоа:

1. Со решението Ст. бр. 189/96 према Агенцијата „Атлас“ – Тетово,
 2. Со решението Ст. бр. 199/96 према ПТУП „Мигрос“ од с. Доброште,
 3. Со решението Ст. бр. 203/96 према ПТП „Кико-С“ од с. Пирок.
- Од Основниот суд во Тетово. (2113)

Основниот суд во Струмица објавува дека:

Со решението Ст. бр. 639/96 од 01.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над ПТ „Овоштар“ од Радовиш, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Со решението Ст. бр. 637/96 од 03.XII.1996 година е отворена стечајна постапка над ПТ „Агротреид“ од Радовиш не е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Со решението Ст. бр. 501/96 од 25.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над ПТ „Кодита“ од Радовиш, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Со решението Ст. бр. 490/96 од 25.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над ЗСЗ „Младина“ од с. Сушица – Струмица но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Со решението Ст. бр. Ст. бр. 520/96 од 25.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над ПТП „Хавана“ – Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Со решението Ст. бр. 716/96 од 25.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над ППУ „Пеџан“ – с. Дабела но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Со решението Ст. бр. 404/96 од 25.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над ППС „Мистрал“ – Радовиш но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Со решението Ст. бр. 625/96 од 25.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над ЗСПЗ „Радовишанка“ – Радовиш но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Со решението Ст. бр. 538/96 од 25.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над ТППС „Аџико“ – Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да ги напаѓаат сите погоре наведени решенија со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип и тоа во рок од 15 дена по објавувањето на решенијата во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решенијата споменатите должници ќе се бришат од регистарот на стопанските организации.

Од Основниот суд во Струмица. (2115)

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решенијата Ст. бр. 61/96 год. – ТП „Енгранд“ – Охрид, Ст. бр. 52/96 год. – ПП „Пајсер“ Охрид, Ст. бр. 39/96 г. – ПП „Видобишта“ . Охрид, Ст. бр. 51/96 год. – ПТУП „Новче“ – Охрид, Ст. бр. 42/96 год. ПП ГЛЦ „Елком“ – Охрид и Ст. бр. 31/96 год. – УПП Еликсир“ – Охрид, е заклучна стечајната постапка над овие претпријатија.

По правосилноста на решенијата претпријатијата што се бришат од регистарот на претпријатијата што се води при регистрационото одделение на Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Охрид. (2116)

Основниот суд во Охрид објавува дека со решението Ст. бр. 92/96 од 06.XI.1996 година отвори стечајна по-

стапка над должникот ПП „Сијаж Комерц“ – Охрид, ул. „М. Јорданоски“ бр. 203 но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Охрид. (2117)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 900/96 од 25.XI.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот АД „Ин Мак“ – Скопје, ул. „Борис Бојаџиски“ бр. 45 и жиро сметка 40120-601-96097.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска – Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е поставен Ѓорѓи Божиновски од Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 63-2/7.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 22.I.1997 година во 8,00 часот во соба број 59 во овој суд – судска палата.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2127)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 552/96 од 23.X.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Уно Маркет“ од Скопје, бул. „АСНОМ“ – бр. 74/26.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е поставен Илија Димитриевски од Скопје, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 41, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 03.II.1997 година во 11,00 часот во барака 4, соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2132)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решението на поранешниот Окружен стопански суд Скопје, Ст. бр. 1277/94 од 28.XII.1994 година, е отворена стечајна постапка над дп; ПТП „Ројал“ од Гевгелија, ул. „Илија Миов“ бр. 47.

За стечаен судија е одреден Драги Дилберов, судија при овој суд.

За стечаен управник е поставен Стојан Ристов, ул. „Воденска“ бр. 6, телефон 88-262.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 12.II.1997 година во 10 часот, во соба број 29 при овој суд.

Од Основниот суд во Гевгелија (2129)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решението на поранешниот Окружен стопански суд – Скопје, Ст. бр. 262/92 од 22.VI.1992 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Нада“ од Гевгелија, ул. „Миле Пеџанов“.

За стечаен судија е одреден Драги Дилберов, судија при овој суд.

За стечаен управник е поставен Стојан Ристов, од Гевгелија, ул. „Воденска“ бр. 6, телефон 88-262.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 12. II. 1997 година во 10 часот во соба број 29 при овој суд.

Од Основниот суд во Гевгелија. (2130)

Основниот суд во Битола објавува дека Стечајната постапка спрема должникот АД „Апарати за домаќинство“ – Битола, отворена под Ст. бр. 861/94 од 21. X. 1994 година, а привремено запрена, со решението Ст. бр. 861/94 од 26. IV. 1995 година, двете на Окружниот стопански суд – Битола, се запира согласно чл. 83, ст. 1 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Од Основниот суд во Битола. (2128)

Во огласот за стечајна постапка, бр. (1831), објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 59/96 на стр. 3088, направена е грешка во името на должникот: наместо „Унион-инвест“ треба да стои: „Унио-инвест“.

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението I. Л. бр. 283/96 од 15. XI. 1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над должникот – Претпријатие за промет на големо и мало „Бис пром“ увоз-извоз – Скопје ул. „Скоевска“ бр. 3/1-5 и жиро сметка 40100-601-337734.

За ликвидационен управник е определен Горги Божиновски ул. „Ленинова“ бр. 63-III/7 – Скопје, телефон 335-349.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 27. XII. 1996 година во 8,00 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2126)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението II. Л. бр. 309/96 од 10. XII. 1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над должникот – Претпријатие за правни и економски услуги „ЕС“ Д.О.О. – Скопје ул. „Г. Петров“ бр. 60-1/4 и жиро сметка 40120-601-260200.

За ликвидационен управник е определен Марко Гурчиновски ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8 – Скопје, телефон 263-975.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 22. I. 1996 година, во 8,00 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2131)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението III. Л. бр. 301/96 од 04. XII. 1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над должникот – Претпријатие „Југоефтинија“ од Скопје со жиро сметка 40100-601-47137.

За ликвидационен управник е определен Ефтим Петров, бул. „Ј. Сандански“ бр. 50/3-4 – Скопје, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 16. I. 1997 година во 9,20 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2134)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението III. Л. бр. 297/96 од 04. XII. 1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над должникот – Претпријатие за трговија на големо и мало „Секард“ д. о. о. – Скопје со жиро сметка 40100-601-85637.

За ликвидационен управник е определен Ефтим Петров, бул. „Ј. Сандански“ бр. 50-3/4 – Скопје, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 16. I. 1996 година во 9,10 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2135)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 299/96 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот – Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и услуги „Теле-Мак“ – Скопје ул. „Карпошово востание“ бр. 2/4-15 и жиро сметка 40100-601-110029.

За ликвидационен управник е определена Драгица Иванчикова од Скопје ул. „Дрезденска“ бр. 15/II-12, телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 09. I. 1997 година, во 8,20 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2136)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението II. Л. бр. 311/96 од 10. XII. 1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над должникот – Претпријатие за трговија на големо и мало „Ориент-М“ – Скопје ДТЦ „Маврово“ ламела Ц-4 спрат и жиро сметка 40100-601-317171.

За ликвидационен управник е определен Драган Величковски, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9 – Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30

дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 22. I.1997 година во 9,10 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2137)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 150/96 отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Трговско претпријатие „Цибпром“ ДОО експорт-импорт – Скопје ул. „Никола Русински“ бр. 3-а, б 6,1/4 и жиро сметка 40100-601-367122.

За ликвидационен управник е определена Драгица Иванчикова ул. „Дрезденска“ бр. 15/II-12-Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 09. I.1997 година во 8,00 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2138)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението I. Л. бр. 283/96 од 15.XI.1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над должникот – Претпријатие за промет на големо и мало „Бис пром“ увоз-извоз – Скопје ул. „Скоевска“ бр. 3/1-5 и жиро сметка 40100-601-337734.

За ликвидационен управник е определен Ѓорѓи Божиновски ул. „Ленинова“ бр. 63-II/7 – Скопје, телефон 335-349.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 27. XII.1996 година во 8,00 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2126)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението II. Л. бр. 309/96 од 10.XII.1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над должникот – Претпријатие за правни и економски услуги „ЕС“ Д.О.О. – Скопје ул. „Г. Петров“ бр. 60-1/4 и жиро сметка 40120-601-260200.

За ликвидационен управник е определен Марко Ѓурчиновски ул. „Љуба Петровик“ бр. 8 – Скопје, телефон 263-975.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 22. I.1996 година, во 8,00 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2131)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението III. Л. бр. 301/96 од 04.XII.1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над должникот – Претпријатие „Југоефтинија“ од Скопје со жиро сметка 40100-601-47137.

За ликвидационен управник е определен Ефтим Петров, бул. „Ј. Сандански“ бр. 50/3-4 – Скопје, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 16. I.1997 година во 9,20 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2134)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението III. Л. бр. 297/96 од 04.XII.1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над должникот – Претпријатие за трговија на големо и мало „Секард“ д. о. о. – Скопје со жиро сметка 40100-601-85637.

За ликвидационен управник е определен Ефтим Петров, бул. „Ј. Сандански“ бр. 50-3/4 – Скопје, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 16. I.1996 година во 9,10 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2135)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението II. бр. 299/96 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот – Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и услуги „Теле-Мак“ – Скопје ул. „Карпошово востание“ бр. 2/4-15 и жиро сметка 40100-601-110029.

За ликвидационен управник е определена Драгица Иванчикова од Скопје ул. „Дрезденска“ бр. 15/II-12, телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 09. I.1997 година, во 8,20 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2136)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението II. Л. бр. 311/96 од 10.XII.1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над должникот – Претпријатие за трговија на големо и мало „Ориент-М“ – Скопје ДТЦ „Маврово“ ламела Ц-4 спрат и жиро сметка 40100-601-317171.

За ликвидационен управник е определен Драган Величковски, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9 – Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 22. I.1997 година во 9,10 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2137)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 150/96 отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Трговско претпријатие „Цибпром“ ДОО експорт-импорт – Скопје ул. „Никола Русински“ бр. 3-а, б 6,1/4 и жиро сметка 40100-601-367122.

За ликвидационен управник е определена Драгица Иванчикова ул. „Дрезденска“ бр. 15/II-12-Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 09. I.1997 година во 8,00 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2138)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ш. Л. бр. 219/96 од 29. XI.1996 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот П. ИТС „Информатика“ – Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2109)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Л. бр. 22/96 од 09. XII.1996 година е отворена постапката за редовна ликвидација над должникот Трговско претпријатие „Идриз-комерц“ експорт-импорт со Ц. О. со седиште на ул. „Беличица“ бр. 17 – Гостивар.

За ликвидационен управник е одреден дипл. ек. Игње Касниоски со стан на ул. „Торонто“ бр. 28., Скопје, телефон 335-349.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочишта за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 17. I.1997 година во 9,00 часот при овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (2110)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Печати и штембил под назив: „Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „Реал“ ц.о. – Скопје. (6326)

Тркалезен пачат и штембил под назив: „Претпријатие во приватна сопственост на големо и мало „ИНА“ – с.Ново Село, Струмица. (6327)

Тркалезен печат под назив: „Работна организација за одмор и рекреација на деца „Младост“ ц.о. – Скопје. (6328)

Тркалезен пачат под назив: „Претпријатие за проектирање и инженеринг „Маниг“ ц.о. – Скопје (со пречник од 32 мм). (6329)

Печат и штембил под назив: „Кик-Боксинг клуб „Шампион“ – Прилеп – Македонија“. (6330)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Чековна книшка бр. 69649-54 и чекови од бр. 0003245974 до 0003245980 издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Киро Стојмановски, Скопје. (6320)

Чековна книшка бр. 673-97 издадена од Стопанска банка а.д. – Скопје – Филијала-Св. Николе на име Иванов Илија, ул. „Ангел Трајчев“ бр. 28, Св. Николе. (6321)

Сведителство издадено од ОУ „Коле Неделковски“ – Скопје на име Ковачевски Зоран, Скопје. (6322)

Одобрение Уп. бр. 6190 издадено на име Велковски Зоран, Скопје. (6323)

Сведителство за завршена гимназија издадено од Гимназија „Ацо Русковски“ – Берово на име Нада Дусева, ул. „Цветан Димов“ бр.57, Струга. (6324)

Решение Уп. бр. 5256/95 издадено на име Неџмедин Мехмети, Скопје. (6325)

Службена легитимација бр. 0005 издадена од Царинска управа на РМ – Скопје на име Димитар Димитров, ул. „Сава Ковачевски“ бр. 11/2-5, Скопје. (6303)

Пасош издаден на име Вему Лулзим, с.Дебреше, Гостивар. (6304)

Пасош издаден на име Абдули Себиедин, с.Врановце, Гостивар. (6305)

Пасош бр. 075902 издаден на име Трпанчески Јованчо, с.Волино, Охрид. (6306)

Пасош бр. 191433 издаден на име Максуди Ризван, ул. „Боге Велјановски“ 66, Гостивар. (6307)

Пасош бр. 888785/96 издаден од ГУВР – Скопје на име Драган Ѓорѓиев, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 43/3-22, Скопје. (6308)

Пасош бр. 839530/96 издаден од ГУВР – Скопје на име Незиров Сафет, ул. „Рифат Бурцевик“ бр. 66, Скопје. (6309)

Пасош бр. 0467930 издаден од ОВР – Пробиштип на име Димитров Марјан, ул. „11 Октомври“ бр. 23/10, Пробиштип. (6310)

Чекови од тековна сметка бр. 12504-43 и чекови бр. 1517253, 1517254 од бр. 1517256 до 1517259 и 1517261 издадени од Комерцијално-инвестициона банка – Куманово на име Жаклина Ѓорѓевиќ, с. Тронеѓа, Куманово. (6311)

Чекови од тековна сметка бр. 12548-87 и чекови бр. 1370033, 1370034 и од бр. 1555347 до 1555355 издадени од Комерцијално-инвестициона банка – Куманово на име Марковиќ Анета, с. Долно Којнаре, Куманово. (6312)

Работничка книшка издадена на име Цемиле Дестан, Скопје. (6313)

Работничка книшка издадена на име Цветанка Николова, Скопје. (6314)

Работничка книшка издадена на име Ставревска Љуба, Скопје. (6315)

Работничка книшка издадена на име Садри Јакуп, Скопје. (6316)

Работничка книшка издадена на име Саид Мустафа, Скопје. (6317)

Работничка книшка издадена на име Шукри Абдиловски, Скопје. (6318)

Чековна книшка бр. 21994-42 и чекови бр. 12505655 и 12505656 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Борис Христовски, Скопје. (6319)

Пасош бр. 197935/94 издаден од УВР – Гостивар на име Мухамер Реџеџи, с.Топлица, Гостивар. (6294)

Пасош бр. 0497631/95 издаден од УВР – Гевгелија на име Весна Пејковиќ, ул. Коле Неделковски бб, Гевгелија. (6295)

Пасош бр. 030496/93 издаден од УВР – Скопје на име Асан Исмет, ул. Виетнамска бр. 58, Скопје. (6296)

Пасош бр. 034876/94 издаден од УВР – Гевгелија на име Анага Горѓиева, с. Миравци, Гевгелија. (6297)

Работна книшка издадена на име Дејан Томоски, Скопје. (6298)

Пасош бр. 0198038/94 издаден од УВР – Тетово на име Адеми Сафет, с. Г. Речица, Тетово. (6331)

Пасош бр. 725383/95 издаден од УВР – Скопје на име Катерина Вељановска, бул. „АСНОМ“ бр. 54/2-13, Скопје. (6332)

Пасош бр. 725382/95 издаден од УВР – Скопје на име Велче Вељановски, бул. „АСНОМ“ бр. 54/2-13, Скопје. (6332)

Пасош бр. 686982/95 издаден од УВР – Скопје на име Спаса Вељановска, бул. „АСНОМ“ бр. 54/2-13, Скопје. (6334)

Пасош бр. 600678/95 издаден од УВР – Скопје на име Науме Вељановски, бул. „АСНОМ“ бр. 54/2-13, Скопје. (6335)

Пасош бр. 0031826/92 издаден од УВР – Скопје на име Димитар Младеновски, ул. „Т. Велешка“ бр. 58, Скопје. (6336)

Пасош бр. 623416/95 издаден од УВР – Скопје на име Александар Черепналковски, ул. „Методи Митевски“ бр. 8-7/7, Скопје. (6337)

Чекови од тековна сметка бр. 211102952 и чековите од бр. 2584170 до 2584182 од бр. 2716387 до 2716391 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јосиф Блажевски, Скопје. (6338)

Чекови од тековна сметка бр. 7414-90 и чекови бр. 2894810 и 2894811 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Милица Јовановиќ, Скопје. (6339)

Работна книшка издадена на име Надица Трајковска с. Петровец, Скопје. (6340)

Работна книшка издадена на име Сашо Колевски, Скопје. (6341)

Работна книшка издадена на име Игор Кочевски, Скопје. (6342)

Работна книшка издадена на име Зоран Мишевски, Свети Николе. (6343)

Работна книшка издадена на име Игор Смилевски, Скопје. (6344)

Свидетелство за завршено VIII одд. издадено од ОУ „Григор Прличев“ – Скопје на име Тодосија Николовски, Скопје. (6345)

Свидетелство за завршени VI, VII и VIII одд. издадени од ОУ „26 Јули“ – Скопје на име Мемед Судехар, Скопје. (6346)

Чек-ови од тековна сметка бр. 27928/12 Чековите од бр. 2398567 до 2398586, издаден-а од Комерцијална банка АД Скопје на име Гордана Брашнарска, Скопје. (6293)

Чек-ови од тековна сметка бр. 83206/48 и Чекови од бр. 3557531 до 3557537, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лазар Миовски, Скопје. (6294)

Чек-ови од тековна сметка бр. 5648-07 и Чекови од бр. 945840 до 945851, издадени од Комерцијална банка АК Скопје на име Горан Муратовски, Скопје. (6295)

Чек-ови од тековна сметка бр. 84220779 и Чекови од бр. 413231 до 413240, издадени од ИК Банка Скопје на име Марија Тунтева Калчевска, Скопје. (6296)

Работна книшка издадена на име Лазо Пеневски, Скопје. (6297)

Работна книшка издадена на име Рамиз Али, Скопје. (6298)

Работна книшка издадена на име Димитрија Тноковски, Скопје. (6299)

Решение бр. 06-22268 издаден на име Зекир Мемедов Целадин, Скопје. (6293)

Пасош 000502/92 издаден од УВР – Скопје на име Бошко Петковски, ул. Мраморец бр. 55-б, Скопје.

Пасош бр. 354186/94 издаден од УВР – Скопје на име Добраца Петковска, ул. Мраморец бр. 55-б, Скопје.

Пасош бр. 447963/94 издаден од УВР – Скопје на име Ленче Николовска, ул. Пандил Шушков бр. 3/6, Скопје. (6292)

Чековна книшка бр. 0036214/06 и чекови од бр. 11918119 до 11918121, од бр. 12562466 до 12562475 и бр. 12186717 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Атанасовска Вера, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 23-4/4, Скопје. (6205)

Пасош бр. 400733/94 издаден од УВР – Тетово на име Шабани Идрис, ул. „Ј. Златановски“ бр. 93, Тетово. (6345)

Пасош бр. 247054 издаден од УВР – Тетово на име Биљибани Рефет, ул. „Шумадинска“ бр. 374, Тетово. (6346)

Пасош бр. 0696337 издаден од УВР – Струмица на име Димитриев Панче, с. Баница 88, Скопје. (6347)

Пасош бр. 012137/92 издаден од ГУВР – Скопје на име Вида Поповска, бул. „П. Одреди“ бр. 27 А/14, Скопје. (6348)

Пасош бр. 0681742/95 издаден од ГУВР – Скопје на име Али Исамедин, с. Љуботен, Скопје. (6349)

Пасош бр. 0572174 издаден од ГУВР – Скопје на име Иван Матев, ул. „Прашка“ бр. 78-б, Скопје. (6350)

Пасош бр. 597905/95 издаден од УВР – Тетово на име Шабани Рами, с. Боговиње, Тетово. (6351)

Чек-ови од тековна сметка бр. 490-15 и чекови бр. 809693, 809699, 837146, 837147, 837148, 837149, 837150 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје – Фил. Св. Николе на име Ленче Костова Штерјова, ул. „Цемал Бједиќ“ бр. 30, Штип (6287)

Работничка книшка издаден-а на име Ристо Марјан, Скопје (6288)

Работничка книшка издаден-а на име Ристова Весна, Скопје (6289)

Работничка книшка издаден-а на име Ристо Спиrow, Скопје (6290)

Диплома за завршено средно образование издадена од СУ „Наце Буѓони“ – Куманово на име Беќири Башким, с. Липково, Куманово (6291)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и чл. 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, Производно услужно трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз „ПОДГОР – ПРОМЕТ“ с. Борисово врз основа на одлуката од 11.10.1995 год. за трансформација на претпријатието, објавува:

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. П.У.Т.П. „ПОДГОР – ПРОМЕТ“ с. Борисово Сгрумица ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници државјани на РМ, доколку имаат – да ги пријават своите побарувања кон претпријатието.

2. Седиштето на П.У.Т.П. „ПОДГОР – ПРОМЕТ“ с. Борисово е во с. Борисово, Струмица.

3. Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до Агенцијата на РМ на образец пропишан од Агенцијата (Сл. весник на РМ бр. 3/94) во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот! (2141)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ПОС Патнички сообраќај - „Транскоп“ - Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.12.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Железничка“ - 66, во време од 07.00 до 15.00 часот. (2140)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, А.Д. „Живинокооп“ - Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.12.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Првомајска-18“ 25 во време од 08 до 14 часот.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ БЕЗ ПОПУСТ

Акционерското друштво во мешовита сопственост Органско Хемиска индустрија „Наум Наумовски - Борче“ - Првомајска 66 Скопје, објавува повик за купување на акции без попуст.

Вредноста на продажбата по овој повик изнесува 9.199.800, 00 ДМ, односно 91998 акции.

Вредноста на една акција изнесува 100 ДМ.

Право на купување акции имаат сите вработени во АД - ОХИС и ДОО, лица кои го напуштиле АД ОХИС и ДОО и пензионирани лица.

Купувачите, износот на акциите кои ги купуваат, ќе го назначат на посебен образец ИЗЈАВА, која ќе ја добијат.

Рок на запишување на акциите изнесува 8 дена од денот на објавувањето на повикот.

Во издание на НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА излезе од печат

КРИВИЧЕН ЗАКОНИК

со објаснувања и регистар на поимите,
од проф. д-р Горѓи Марјановиќ

Цена: 700,00 денари.

Порачки се примаат во НИРО Службен весник на РМ, пошт. фах 51 или на телефоните 228-204 и 117-460, телефакс 112-267. Жиро сметка 40100-603-12498.

СОДРЖИНА

	Страна
1256. Решение за распишување на дополнителни избори	3417
1257. Одлука за распределба на средства наменети за интервенирање во одделни случаи за водоснабдување во поедини општини . . .	3417
1258. Одлука за распределба на средствата наменети за интервенирање во одредени случаи за изградба на фекални канализации во поедини општини	3419
1259. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на стоки во 1996 година	3421
1260. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 1996 година	3421
1261. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 52/96 од 21 ноември 1996 година	3421
1262. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	3422
1263. Решение за изменување на Решението за давање одобрение за основање и почеток со работа на ефектна берза	3423

Објава за запишување во регистарот на производители на семенски материјал

Објава за запишување во регистарот на производители на саден материјал

Објава за запишување во регистарот на производители на саден материјал

Објава за запишување во регистарот на производители на саден материјал

Ошги акти на фондовите и заводите

32. Одлука за основните на осигурувањето за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за периодот октомври-декември 1996 година	3423
--	------